

ДО ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РС МАКЕДОНИЈА

Deri te Oda Farmaceutike e Republikës së Maqedonisë së Veriut

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

KOMISIONI I ZHVILLIMIT PROFESIONAL

БАРАЊЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

KËRKESË PËR VLERËSIMIN E AFTËSIMIT PROFESIONAL

ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАТОРОТ:

TË DHËNA PËR ORGANIZATORIN:

Име и седиште:

Emri dhe selia:

Организаторот е: (да се заокружи)

Organizatori është: (të rrethohet)

1. Наставно - научна установа,
2. стручно здружение,
3. државен орган,
4. здравствена установа или институција,
5. правно лице од областа на производството и/или прометот со лекови/медицински средства.
 1. Institucion arsimor-shkencor,
 2. shoqata profesionale,
 3. autoriteti shtetëror,
 4. Q4.objekt apo institucion shëndetësor,
 5. P5. person juridik nga fusha e prodhimit dhe/ose shitjes së barnave/pajisjeve mjeksore.

Лице за контакт:

Personi kontaktues:

(име и презиме, тел.број и е – адреса)

(emri dhe mbiemri, numri i telefonit dhe adresa e emailit)

ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ:

TË DHËNA MBI ZHVILLIMIN PROFESIONAL:

Наслов на темата на стручното усовршување:

Titulli i lëndës së zhvillimit profesional:

Предавачи: (домашни, од странство):

Ligjërues: (brenda vendit, nga jashtë):

(да се наведат предавач/ите со име и презиме, стручна / научна подготовка),

Времетраење: (во часови, денови, сесии... да се опише)

(tregoni pedagogun(ët) me emër dhe mbiemër, trajnim profesional/shkencor), Kohëzgjatja: (në orë, ditë, sesione... për t'u përshkruar)

Целна популација: (фармацевти, лекари, и сл.)

Popullata e synuar: (farmacistët, mjekët, etj.)

Начин на одржување на обликот на стручно усовршување:

Менџера е мбajтjes сѐ formѐs сѐ zhvillimit profesional:

1. Во електронски облик (да се опише),
 1. Nѐ formѐ elektronike (тѐ pѐrshkruhet),
-
-
-

2. Со лично присуство на слушателите (да се наведе каде и кога),
 2. Me praninѐ personale тѐ дѐgjuesve (specifikoni ku dhe kur),
-
-
-

Прилози кои се доставуваат кон барањето:

3. Програма со содржина на стручното усовршување, апстракт / резиме на стручното усовршување, податоци за користена литература,
4. CV на предавачите,
5. Доказ дека предавачот има најмалку три години работно искуство во областа на својата стручна / научна подготовка,
6. Потпишани изјави од предавачите за примена на медицина базирана на докази,
7. Потпишани изјави од предавачите за надминување на судир на интереси,
8. Испитен формулар за проверка на знаење на слушателите (доколку е предвиден),
9. Изјава за начинот на обезбедување на достапноста на стручното усовршување до сите фармацевти под еднакви услови.

Shtojcat qѐ i paraqiten kѐrkesѐs:

3. Program me pѐrmbajтjen e zhvillimit profesional, abstrakt/pѐrmbledhje тѐ zhvillimit profesional, тѐ dhѐna pѐr literaturѐn e pѐrdorur,
4. CV e pedagogѐve,
5. Dѐshmi se pedagogu ka тѐ paktѐn tre vjet pѐrvojѐ pune nѐ fushѐn e formimit тѐ tij profesional/shkencor,
6. Deklarata тѐ nѐnshkruara nga pedagogѐt pѐr aplikimin e mjekѐsisѐ sѐ bazuar nѐ dѐshmi,
7. Deklarata тѐ nѐnshkruara nga pedagogѐt pѐr tejkalimin e konfliktit тѐ interesit,
8. Formulari i provimit pѐr kontrollimin e njohurive тѐ дѐgjuesve (nѐse ofrohet),

9. Deklaratë për mënyrën e sigurimit të disponueshmërisë së formimit profesional për të gjithë farmacistët në kushte të barabarta.

По наоѓање на Комисијата, организаторот е должен да достави и други докази во прилог на барањето.

Pas vendimit të Komisionit, organizatori është i detyruar të paraqesë prova të tjera në mbështetje të kërkesës.

ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ И КОМОРАТА

Барањето за оценување на стручно усовршување организаторот го поднесува најмалку 30 дена пред неговото одржување. Комисијата проверува дали барањето за оценување на стручното усовршување е комплетно. Доколку Комисијата утврди дека барањето за оценување на стручното усовршување е некомплетно, ќе побара од барателот да го дополни барањето во рок од 15 дена. Доколку барателот не го дополни барањето за оценување на стручното усовршување во рок од 15 дена, Комисијата ќе го отфрли. Отфрленото барање за оценување на стручно усовршување не може повторно да се поднесе пред истекување на 15 дена од денот на отфрлањето. При повторно поднесување на отфрлено барање за оценување на стручно усовршување, барателот повторно ги надоместува трошоците на оценувањето. Комисијата ќе го оценува стручното усовршување само ако стручното усовршување е достапно за сите фармацевти без оглед на местото на живеалиште, престојувалиште, вработување и сл. Организаторот кон барањето за оценување на стручното усовршување приложува изјава за начинот на обезбедување на достапноста. По поднесеното барање за оценување на стручното усовршување Комисијата донесува одлука во рок од 30 дена од денот на доставување на комплетното барање. Против одлуката на Комисијата може да се изјави приговор до Извршниот одбор на Комората во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката. По поднесениот приговор, Извршниот одбор на Комората одлучува во рок од 30 дена. Организаторот на стручното усовршување и Комората склучуваат договор за меѓусебни права и обврски. Извршниот одбор на Комората донесува ценовник за висината на надоместокот за оценување на

облиците на стручно усовршување. Организаторот на стручното усовршување може на фармацевтот по завршување на стручното усовршување да му издаде сертификат за учество на негово барање.

DETYRIMET E ORGANIZATORIT DHE ODËS

Organizatori e paraqet kërkesën për vlerësimin e zhvillimit profesional të paktën 30 ditë para mbajtjes së saj. Komisioni kontrollon nëse kërkesa për vlerësimin e zhvillimit profesional është e plotë. Nëse Komisioni konstaton se kërkesa për vlerësimin e zhvillimit profesional është e pakompletuar, do t'i kërkojë aplikuesit plotësimin e kërkesës brenda 15 ditëve. Nëse aplikanti nuk e plotëson kërkesën për vlerësimin e zhvillimit profesional brenda 15 ditëve, Komisioni do ta refuzojë atë. Kërkesa e refuzuar për vlerësimin e zhvillimit profesional nuk mund të parashtrohet sërish para skadimit të 15 ditëve nga dita e refuzimit. Me rastin e ridorëzimit të kërkesës së refuzuar për vlerësimin e zhvillimit profesional, aplikanti rimbursen sërish shpenzimet e vlerësimit. Komisioni do të vlerësojë zhvillimin profesional vetëm nëse zhvillimi profesional është i disponueshëm për të gjithë farmacistët pavarësisht vendbanimit, vendbanimit, punësimit. , etj. Kërkesës për vlerësimin e zhvillimit profesional organizatori i bashkëngjit deklaratën për mënyrën e sigurimit të disponueshmërisë. Pas kërkesës së paraqitur për vlerësimin e zhvillimit profesional, Komisioni merr vendim brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës së plotë. Kundër vendimit të Komisionit mund të parashtrohet kundërshtim në Bordin Ekzekutiv të Odës brenda 8 ditëve nga dita e marrjes së vendimit. Pas kundërshtimit të paraqitur, Bordi Ekzekutiv i Odës merr vendim brenda 30 ditëve. Organizatori i trajnimit profesional dhe Oda lidhin marrëveshje për të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella. Bordi i Odës miraton listën e çmimeve për shumën e kompensimit për vlerësimin e formave të zhvillimit profesional. Organizatori i trajnimit profesional, me kërkesë të tij, mund t'i lëshojë farmacistin certifikatë pjesëmarrjeje pas përfundimit të trajnimit profesional.

Датум:Data:

Организатор:

Печат и потпис на одговорно лице,

Organizatori:

Vula dhe nënshkrimi i personit përgjegjës,
